

ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОДОТ

		Позиција	Симбол	Вредност	Единица
Идентификација на модел					
Тип на плоча за готвење:				EBI220	
Број на зони и/или површини за готвење	зони			2	
	површини				
Технологија на загревање (индукциски зони и површини за готвење, радијантни зони за готвење, цврсти грејни плочи)	Индукциски зони за готвење			X	
	Индукциски површини за готвење				
	радијантни зони за готвење				
	цврсти грејни плочи				
За кружни зони или површини за готвење: дијаметар на корисната површина по електрично загреана зона за готвење, заокружен на најблиските 5mm		Задна страна	Ø	18,0	cm
		Предна страна	Ø	16,0	cm
За некружни зони или површини за готвење: должина и ширина на корисната површина по електрично загреана зона или површина за готвење, заокружени на најблиските 5mm		Флексибилна зона	L W	N/A	cm
		Задна страна	EElectric готвење	183,7	Wh/kg
		Предна страна	EElectric готвење	194,4	Wh/kg
Потрошувачка на енергија за зона или површина за готвење пресметана по kg			ЕС електрична плоча	189,1	Wh/kg

Применет стандард: EN 60350-2 Електрични апарати за готвење за домаќинство – Дел 2: Плочи за готвење – Методи за мерење на перформансите

Предлози за заштеда на енергија:

- За да постигнете најдобра ефикасност на вашата плоча за готвење, поставете го садот во центарот на зоната за готвење.
- Користењето капак ќе го скрати времето на готвење и ќе заштеди енергија со задржување на топлината.
- Намалете ја количината на течност или маснотии за да го скратите времето на готвење.
- Започнете со готвење на висока поставка и намалете ја поставката кога храната ќе се загрее.
- Користете садови чиј дијаметар е најмалку толку голем колку што е графичкиот приказ на избраната зона.
- Доколку нема никаква операција по вклучувањето на плочата за готвење, таа автоматски ќе премине во режим на исклучување по 1 минута, а потрошувачката на енергија во режим на исклучување изнесува 0,5W.

Овие информации треба да се сметаат како дел од упатството за употреба на апаратот.